

ВАНЧА НЕЧЕВСКИ
ТУНЕЛОТ **ЗАПИСИ**
НА ПАРТИЗАНСКИОТ КУРИР

На 2 август 1942 година битолско-преславскиот партизански одред „Даме Груев“ изврши акција во село Смилево, а потоа, во текот на истот месец, ја нападна бугарската полициска станица во Кажани, под раководството на Стив Наумов и со учество на невооружани седани од соседните села. Идниот ден по нападот во Кажани наиде на силна фашистичка заседа до селото Лера. Фашистите отворија неколку огни од семожни оружја. Жртви немаше, но сепак привремено беше разбиен. Борците се растројија на разни страни.

Останам сам. Не знаев во кој правец да тргнам, каде е собирното место. Ништо не се гледаше. Сепак не запрев. Одев цела ноќ за да се најдам колку е можно подалеку од местото на заседата. Мислев и на другарите, зашто не знаев што стана со нив.

Во зората го извадив ранецот. И што видам: изброяв над 20 дулки од куршуми. За скраќа именец од чии не ме закачил. Веројатно ме зафатил по раницата некој развал, зашто се повлекував лазејки.

Идната вечер наближувајќи се до Битола. Пушката и ранецот ги сокрив во еден шанец од Првата светска војна. Влегов во градот и се поврзах со Бено Русо — Коки. Тој ми најде засолниште во визбата на еден кондурирачки дуќан, сопственост на некој Езреин. По два дена ме префрли во куќата на Нахмијас Мордо. Таму го најдов и Пеце Божиновски, кој беше лесно ранет. И тој ја загубил врсата со другарите. Следниот ден во станот дојде Вера Ацева и ни нареди да го напуштиме, зашто е провален. Немавме избор, излеговме денски.

Повторно се вратив во визбата на занаетчијата. Наскоро беше воспоставена врска со селото Лавци. Бено Русо ми го кажа зборното место и ми ја даде јавката. Таму најдов уште двајца доброволци, што ги водеше Илија Гокановски, а од кои единствениот беше инфилтратант на бугарската фашистичка полиција. Името му беше Пеце Тенекецијата. Според планот на бугарската полиција, ние требало да бидеме фатени уште на собирното место, ама за наша скраќа инфилтратантот не се разбрал точно со полицајците за местото каде што требало да ни постават заседа. Фашистите не чекале на друго место.

Наскоро пристигна врската и не префрли во шумата над селото Лавци.

Идните денови ја формирајме партизанска чета „Јане Сандански“. Комесар стана Ванчо Ирке — Сermen, а командир Горе Велковски — Косте. Косте му припаѓаше на одредот „Даме Груев“, ама пред нападот на Кажани беше испратен со задача во Битола. На денот на основањето на партизанска чета „Јане Сандански“ бројше 16 партизани.

Инфилтратантот глумеше одлично. Никој не можеше да се посомнева во него. Нашиот привремен партизански логор се наоѓаше меѓу селата Бруник и Лавци. Во Дихово пак имаше полиција. Дојде ред на Пеце да чува стражата. Таа ноќ дежурен беше јас и вршев смена на стражата. Тргнав да ги проверам стражите, онака според установениот ред, а не поради тоа што се сомневав во некого. Меѓутоа, констатирајќи дека Пеце го нема. Веднаш му соопштиш на командирот Велковски. Се растрчаваше да го бараме, но никаде го немаше. Тој, меѓутоа, веќе трчал кон Лавци да јави на полицијата за да не опколи и да не ушиши. Сметал дека два часа никој не ќе провери дали е на стража или не е. Но се излага.

Тогаш се посомневавме во другиот нов партизан, кој дојде заедно со него. Сомните ни се зголемија од неколку причини: дојдоа заедно, се дружеа главно двајцата, а младинецот, покрај тоа, беше што туку вратен од Германија, неколку дни пред да стапи во четата.

Не му рековме ништо. Му го одзедовме оружето и му дадовме да носи едно врекиче со грав. Командирот ми нареди да чекорам зад младинецот, и да стрелам во него ако се обиде да бега. Одејќи зад него, забележав дека од вреката паѓаат зри грав по врвите. Помислив дека ги пушта намерно за да остави трага.

Кога стигнавме до Влашките Колиби, не фати мрак. Јас и Пеце Божиновски седнавме до него и го фативме, како што ни беше наредено. Политичкиот комесар Ванчо Ирке почна да го испитува. Младинецот порекнувајќи дека има врска со оној што го уфрли бугарската полиција и што избега од стража, порекнувајќи дека е испратен од полицијата. Не призна ништо. Но ние не му верувавме. И не можевме да му веруваме, зашто многу работи зборува против него. Го стрелавме. По ослободувањето на земјата утврдивме дека невинно загина во виорот на бурните времиња.

Вистинскиот виновник за неговата смрт, предавникот Пеце Тенекецијата, потоа стана контрачетник. Во текот на 1944 година се повлече во Бугарија, каде што се наоѓа денес во полициска служба во Софија.

ТОЧНО — НА ИСТОТО МЕСТО

Во почетокот на декември 1942 година битолската партизанска чета „Јане Сандански“ јаmina југословенско-грчката гранична лијнија и направи привремен логор за ноќевање. Четата преспа една вечер во село Раково.

Според договорот, четата „Јане Сандански“ требаше да се сртне со Прилепскиот партизански одред во Мариово, и заедно со него да создаде слободна територија за зимска база на партизанските единици во Битолско и Прилепско.

Раководството на четата реши да испрати извидувачка група во Битола, а дури по нејзиното враќање да се тргне кон Мариово. Во тројката беа избрани: Илчовски Милан — Сашо, Милески Димче — Добри и Јас. Добри беше одреден за одговорен на нашата тројка. Ни беше строго наредено пушките да не ги испуснеме, во Битола да влеземе вооружени само со револвери.

Се поздравијме со другарите и тргнавме. Се спуштијме на патот Опсирина — Раково, поминавме во близината на село Опсирина и излеговме на главниот пат Битола—Лерин. Но во полето не фати синак. Прст пред око не се гледаше. Падна ноќ и темница беше најнепрорирана што може да се замисли. При тоа не располагавме со никакви средства за ориентација. Сепак го минавме патот со надеж нека ќе ја минеме границата во близина на селото Света Петка.

Ние не забележавме дека го забиколивме селото и дека тргнавме директно кон Лерин. Одевме неколку часови низ полето. Бевме уверени дека наближувајме кон Битола. На едно место направијме уште еден круг и тргнавме во спротивен правец. И на вистина, се движевме на пат кон Битола. Сметавме дека сме во близината на село Олевени и дека брзо ќе ја здогледаме Битола. Забележав сообраќајна табла со натпис, и кога се доближив до талбалата, целиот се пеплосад со изненадување: натписот беше на грчки. Го повикав Добри да го прочита. Тој ни рече дека се наоѓаме точно на она место од каде што тргнавме — пред селото Опсирина.

НОКНИ КРУГОВИ ДО МУГРИТЕ

За на не се повтори грешката, решивме да се движиме по самиот пат до граничната караула. Штом наближавме до неа, удријме напреку и ја минавме границата. Пак излеговме на битолскиот пат. Бидејќи изгубивме многу време, бевме сигурни дека не можеме истата ноќ да влеземе во Битола, и затоа излеговме во село Породин, да го минеме денот. Се сместивме во куќата на Стасе и Донка Гецови.

Дента се одморивме во споменатата куќа. Не посети и другарот Митре Кубурот, активен соработник на НОБ. Митре ме молеше цели два часа на му дадам два куршуми од мојот „Лебел“. Му ја исполнив молбата, не препоставувајќи колку ќе ми бидат потребни во идните денови.

(Продолжува)

ВАДЕЛ НЕЧЕВСКИ
— ТУНЕЛОТ **ЗАПИСИ**
НА ПАРТИЗАНСКИОТ КУРИР

(2)

Вечерта продолживме кон Битола. Во градот влезе само Добри, а јас и Милан Илчовски заминавме. Со Добри доиде и еден нов партизан — Јордан Крстевски. Станавме веќе четворица.

Но сильакот воопшто не се расчистуваше. Сепак не згрешивме до селото Лажец. Тука ја преферираме Лажечка Река, до која се напушта границата. Но некое време пак излеговме на друга река, и тоа прилично не збуни. Зашто бевме наполно сигури дека тука не постојат две реки. Бевме толку забркани што не знаевме каде е север, а каде е југ. Се чувствувајме како ошумоглавени.

Добри клексна покрај коритото на реката и ја брцина раката во студените бранови. Констатира дека тече спротивно од предвидот што го замислевавме мие. Значи, сме направиле круг! За да се увериме дали навистина направивме грешка, Добри ми помогна да се префрлим преку ѕидот на селските гробишта и да се ориентирам по крстовите.

Повторно тргнавме кон границата и повторно излеговме на истото место, до самата река. То нокни вртење во круг се довтори уште неколку пати, до мутрите. Тука веднаш се вишише сина во селото и покрај границата се наоѓа бугарската фантистичка војска, решивме да го поминиме денот покрај реката.

НЕПОЖЕЛНА СРЕДБА *Милан*

X Кон 8 часот чувајме истрел од ловечка пушка; една шатка, погодена, падна непосредно до нас. Потоа се појави бугарски офицер со ловечка пушка во раката. Ни се доближи. Дури тогаш забележавме дека е вооружен со карабинка и со револвер. Фантистот ја сврти одеднаш пушката кон нас и ни нареди да не мрдаме од местото. Потоа ни нареди да ги земеме раните и да излеземе пред него.

Додека Добри, Милан и Јордан излегуваа од долчето, офицерот ми нареди да му ја фрлам шатката. Му ја фрлам, тој ја зеде и ја стави во торбата, не свртувајќи го по-гледот од нас, со прст готов да повлече. Тогаш ми нареди и мене да го земам ранецот.

Во главата имав готов план. При наведнување го кренава ранецот, го завртеве левото рамо кон него, секавично ја ослободив десната рака, го извадив „Лебелот“ од појас, и испразнив во офицерот пет куршуми. Тој се струполи. Паѓајќи и тој пукна, но куршумот не ме зафати. Добри пријде кон него и одблизу, го погоди во главата. Веднаш тргнавме во правец што не знаевме каде не води. Целта ни беше да се оддалечиме од местото.

Цел ден цапавме низ води и мочуришта. Сильакот тежеше и натаму. Вечерта забележавме некој говедарчиња, ги прашавме од кое село се, Рекоа дека се од Логоварди. Значи, пак стигнавме до Битола. Друго не ни остана — се упативме кон градот. Во близината на Света Недела ја преминавме жеlezничката линија. Меѓутоа, тука го изгубивме Милана. Не знаевме каде трги. Занавме до еврејските гробишта. Јордан беше преуморен и се договоривме да се приbere во градот, додека јас и Добри преснавме во една кула во непознатото лозје на Бадем Балари.

„КОНТРАБАНДИСТИ“ СО КОНТРАБАНДИСТИ ПРЕКУ ГРАНИЦА

Идната вечер тргнавме кон селото Лавци. Штом стигнавме, се сместивме во куката на Јован Чачовски, кој не знаеше дека во селото веќе пристигнал и Милан и се сместил во

куката на Ильо Мајриковски. Извеште ни беа потечени од студ и вода. Цел ден ги држевме во сол. Знајќи дека во четата не очекуваат секој момент, тргнавме уште истата вечер на југ кон Егејска Македонија.

Сильакот се растргна. Нокта беше чиста. Икра ведрина.

Наближивме до село Породин. Решивме да подзастапеме малу во селото и да разбереме за настанот покрај границата. Пак се вративме во куката на Стасе и Донка Георги. Од нив чувајме многу работи што не интересираа. Стасе, покрај другото, не знаеше дека кај Митре Кубурот се наоѓаат тројца Македонци од преку границата, контрабандисти, ком исто така сакаат да ја минат границата. Му предложивме да не запознае со нив и да не претстави и нас како контрабандисти, за да ја префрлиме границата заедно.

Така и направивме. Минавме преку граница во близината во село Мечитли, се поздравивме и се разделивме. Контрабандистите тргнаа кон Лерин, а ние кон село Раково.

Се движевме пиз полето, преку трупа. Но некое време јас застанав на чело на групата. Другарите ме посоветуваа да се држам малку понапред, за да стигнеме во селото. Меѓутоа, јас не ги послушав. Бев убеден дека границата е далеку на север. На едно место забележав разодена врвица, и тргнав по неа. Потоа забележав една зграда што ми личеше на кула. Пред кулата се простираше двор. Ние навлеговме во дворот, меѓутоа едно куле се наоѓаа врз нас а непознат човек ни викива нешто па грчки.

Се фрлившме во еден ров пред кулата и решивме ако излезат двајца-тројца да ги ликвидираме веднаш, па потоа да избегаме од грчката караула. Стражарот не праша кој сме. Добри му одговори на грчки дека сме контрабандисти и дека носиме шеќер за Лерин. Од кулата излетоа десетина вооружени Грци од граничната жандармерија и не ополчија со пушки сртвени кон нас. Им предложивме да не пуштат. Командирот мрда со главата и ни нареди да влеземе во караулата.

Ситуацијата беше опасна. Јас го држевеје револверот во раката, што ја засолнив од ветровката. И Добри држеше револвер во цебот. Бев уверен дека замрсената ситуација можеме да ја решиме само со оружје. Напретнато го гледав Добри, додека се расправаше со Грците. Забележав дека ја подизавајува раката и сратија дека и јас треба да пушкам. Ги издавивме револверите и припукавме со голема брзина. Грците се разбегаа, а ние се повлековме. Добри и Милан излегаа на една страна, а јас излегов на друго место.

Подзастапав да се ориентирам. Останав сам. Сепак наближив до партизанскиот логор. Дадов јавка, но никој не ми одговори. Ја повторија јавката неколкупати... пак ништо.

Бев принуден да слезам во селото Раково и да се засолнив во една плевна, каде што порано чегата прескаа една вечер и каде што една жена, соработник во НОБ, ни донесе храна. Влегов во плевната, ги соблеков влажни чорапи, ги исцедив и ги оставил на вратата да се сушат. Меѓутоа, изутрина, едно девојче дојде да си игра пред плевната. Во еден момент девојчето ги забележа чорапите и ја подаде раката да ги земе, ама јас ги тргнав побрезо. Девојчето се исплаши и избега некаде.

Се замислил: што да правам. Во револверот имав уште еден куршум. И — ништо повеќе... Додека размисливав, во дворот пред плевната се појави еден средовечен човек со стап во раката. Тргна право кон плевната, влезе внатре. Јас му викнав да ги крене разете. Човекот го фрли стапот настррана. Му објаснив дека сум партизан и дека во истата плевна преспав заедно со четата. Се разбраавме. Го скрив револверот. Непознатиот ми донесе варени компир, а исто така ме поврза со активниот соработник во НОБ, другарот Горѓи Брзевски.

Со Брзевски идниот ден тргнавме заедно кон село Опсирини. Стигнавме пред куката на Миљо. Се изненадивме кога тука ги најдомве другарите Добри и Милан. Се изгушкавме и избацивме. Мислеле дека сум загинал кај караулата.

(Продолжува)

**ЗАПИСИ
НА ПАРТИЗАНСКИОТ КУРИР**

(3)

Вечерта пристигнавме во Лерин. Таму ги најдовме другарите Коле Канински, Алексо Мусалески и уште еден, чие име не го знаев. Пренокевавме две вечери, а третата вечер ни соопштија дека сме провалени пред власта. Ги спакувавме раниците, ги исчистивме и го наполнивме оружјето и тргнавме низ улиците на Лерин, во колона по еден. Нé предводеше Иљо Димашки-Гоче.

На едно место се сретнавме со еден грчки жандарм. Тој не запре. Тогаш Гоче му се приближи, жандармот го препозна и го праша љубопитно за нас — кои сме, што сме. Гоче го почука по плеки и го посоветува да оди право во црквата и да запали една голема, голема свеќа за наше здравје. Жандармот не кркна. Замина со наведната глава.

На разделба го прашавме Гоче зошто му рече така. Наместо одговор тој ни рече дека ние веројатно ќе го ликвидираме, ако не запреше, и ако притоа не не придржуваше тој. Тоа беше вистина.

**ТРОЈКА ЗА ЛИКВИДИРАЊЕ
НА ЗЛОСТОРНИКОТ**

Во првата половина на 1943 година битолскиот партизански одред „Даме Груев“ крстосуваше низ Костурско и Леринско. Раководството на одредот реши да се префрлиме во Преспа. Пред тоа требаше да се исчисти теренот од италијански соработници, предавници. За таа цел се формира една тројка во состав — Пенко Божиновски, Јордан Наумовски-Калчо и Наум Овчарот, со задача да го ликвидира Трајко Кожановски од село Подмочани. Кожановски беше приврзан служба на окупаторите и на секаде се сеши страв и несигурност. Имаше обичај да го посети Царевдор на пазарен ден. Тогаш ќе седнеше на еден стол, а пушката ќе ја наместеше на другиот стол.

Многу злосторства му тежеа на душа на тој предавник. Во есента 1942 година го уби партизанот Косте Кусовски од село Подмочани, борец на одредот „Даме Груев“. Тој им ги запали куките на преспанските партизани Косте и Калчо. Често се фалеше: „Додека не убијам десетмина комунисти, нема да падам!“

Тројката пристигна во Преспа и почна да го бара злосторникот. Истовремено во Преспа пристигна и Главниот штаб на Македонија. Тогаш другарите од Главниот штаб се заинтересираа за задачата на тројката, и кога разбрааа со каква задача е појдена на овој терен, ѝ забранија да се занимава со такви акции.

На 28 мај 1943 година Битолско-преспанскиот партизански одред беше над селото Буф. Тука се раздели на две групи. Првата група, под раководството на Коле Канински и Тонио Даскало, тргна кон Битолско, додека втората група, под раководство на Горче Светштарот и Горо Велковски, замина за Преспа. На 29 мај 1943 година одредот го помина денот меѓу селата Брајчино и Краини. Партизаните се сретнаа со еден селанец — дрвар. Го прашавме дали може да ни каже што прави Трајко од Подмочани. Нé извести дека го сретнал пред неколку дена во Подмочани. Дури тогаш помисливме на тројката што ја испративме. Се прашувавме, зошто не го ликвидирала. Бевме уверени дека злосторникот може да ни направи и други неизгоди.

Раководството на одредот одржа советување. Наум Овчарот беше отсутен, го замениував Јас. На состанокот присуствуваа и Горо Велковски, Горо Светштарот и Илија Спирковски. Се договоривме да одредиме друга тројка за ликвидирање на Трајко Кожановски. Притоа ги замолив другарите во тројката да влезат и Јас. Другите двајца беа

Миле Трајчевски — Старејко од село Златари и Илија Јовановски — Цветан од Прилики.

Вечерта тргнавме заедно со одредот кон Отешево. Се разделивме во Езерани. Тука се снабдивме со леб и од земјоделецот Грги Милиќ. Надвор од селото, на источната страна, најдовме место згодно за заседа. Сметавме дека ќе помине на пат од Подмочани кон Царевдор, ако не тој ден, сигурно следниот.

2-IV-43.

И навистина, следниот ден, на 30 мај изутрина, се појави Трајко Кожановски заедно со уште едно лице. Цветан ни рече дека Трајко оди од десната страна. Беше крупен маж. Карабинката ја носеше преку рамо и разговараше со придржникот. Се договоривме да стrelаме сите одеднаш кога ќе дојде на одредено место што го определивме.

Наближија на петнаесетина метри. Тогаш Цветан ни даде знак, тикво со јазикот. Стрелавме тројцата одеднаш и злосторникот падна покосен. Оној што го придржуваше се исплаши и почна да бега, и ние, се разбира, го оставивме. Потоа излеговме, му ја зедовме пушката на убиениот. Не заборавивме да му ја земеме и капата, за да го имитираме некои другари од одредот.

Човекот што бегаше сретнал неколкумина италијански карабинери. Тие го запреле и го прашале зошто бега, кој го гони, и што значи пушкањето што се слушна. Тој им објасни дека пушкаше Партизани. Италијанци-те летнале да бегаат и за неколку минути се нашле во Подмочани.

Ние имавме дириктива по извршувањето на задачата да се засолнеме во нивјето. Насекаде имаше луѓе. Заради тоа решивме да се искачиме до шумата преку трупа. Врвјки низ полето, се договоривме да ги прекинеме телефонските линии меѓу Царевдор и Подмочани. На дуѓето што ги скрекававме им раскажувавме за ликвидацијата на Трајко Кожановски, и можевме да забележиме дека им олеснува.

Кога излеговме на патот Ресен-Љубојно, сретнавме неколкумина селани од Љубојно. Старејко им побара цигари и тие ни дадоа. Излеговме на едно долче, а оттаму се искачивме до шумата, каде што сретнавме еден овчар. Тој ни намолзи млеко и по напорот тука имавме можност да се залебиме.

Се договоривме да фрлиме жрепка за тоа кој ќе ја добие пушката на убиениот злосторник. Беше наполно нова. Скршивме три драчи. Најмалото го извлеков Јас, и ја добив пушката. По извесно време во село Црвена Вода, во Дебарце, ја сменив за шмајзер.

Вечерта се приклучивме кон одредот. За ликвидирањето на Трајко Кожановски се расчу низ цела Преспа. Се сèкавам селаните од Отешево и нёагостија со зелници, иако и самите немаја доволно храна. Во Отешево разбравме дека тука пристигнал Главниот штаб на НОВ и ПОМ.

КУРИР НА ГЛАВНИОТ ШТАВ

Еден ден другарите од Главниот штаб ми соопштија дека ќе бидам курир на Главниот штаб. Се зарадував од среќе заради довербата што ми беше укажана. Тој ден беше мал празник за мене.

Неколку дена потоа Главниот штаб премина на источниот брег на Преспанско Езеро. Се наоѓавме меѓу селата Курбиново и Сливница. Таму ме повика другарот Кузман Јосифовски — Питу и ме праша дали го познавам добро патот за село Канино, Биголско. Откако одговорив потврдно, тргнавме заедно по стрмните 'рбети на Баба Планина. Се искачивме без пречки до курбинскиот врв и тргнавме кон југ. Одеднаш се појави магла која растеше и се ширеше. Не можевме да видиме ни педа земја пред нас. Се движевме бесцелно, по инстинкт. Неколку часови изгубивме во маглата, а кога се подрасчили, ја препознав месноста што ни се откри и се снајдов. Го поправивме правецот на движењето и продолживме да следуваме низ планината.

(Продолжува)

**БАЧИ ВІШКИ
СВІТЛІ
ЗАПИСКІ
НА ПАРТИЗАНСКІЙ КУРИР**

(4)

Во сеќавање ми е дека патем му напомни на другарот Питу оти во село Барешани има еден човек кој сам им поставува заседи на партизанските курири и извидувачи. Всушност со спомнувањето на тој човек јас бара одобрение од Питу да го ликвидирам предавникот. Меѓутога Питу ме погледна и ми рече:

„Еј Тупел, Тунел, нашата цел не е да се расправаме со предавници, туку да го кренеме целиот народ на оружен востание против фашистичките поробувачи на нашата земја“.

Бев принуден да замолчам.

На едно место не изненади истрел од пушка. Бев сигурен дека е това пушка на спомнатиот предавник Димко Кукургата и приготвил да не му кажам на Питу кој пушка, па додадов:

„Ајде де, остави таков никаквец да живее!“

Питу не рече ништо. Скришавме на друга страна. Тој имаше друга цел: сакаше да бе поврз со групата на Коле Канински и Тошо Ангелески — Стругор, што кон крајот на мај се оддели од партизанскиот одред „Даме Груев“ и премина во Битолско како партизанска чета „Јане Сандански“, во чиј состав беа повеќе од триесетмина партизани.

Идното утро сретнавме едно говедарче од село Канино кое не поврза со партизската Келица во селото. Другарите ни соопштија за херојското загинување на Тошо Даскалот во село Лавни. Другарот Питу собра некои важни информации и дури тогаш тргнавме назад.

Наскоро пристигна во Преспа другарот Коле Канински, со дел од четата „Јане Сандански“. Над селото Брајчино се сретнав со другите и им соопшти дека пристигна Главниот штаб на Македонија. Коле ме праша:

„Познаваш ли некого од нив?“

— „Не“ — реков.

„Како изгледаат другарите од Главниот штаб?“ — продолжи Коле.

„Годеми мажишта се“ — им објаснив присто.

ТРИПАТИ — ИСТИОТ...

Во јуни 1943 година раководството на партизанскиот одред „Даме Груев“ донесе решение да се изврши оружен напад на една италијанска карабинерска станица во село Конско — Охридско. Чекавме да се стемни.

Бе првпат мрак ја заобиковливме станицата, откако претходно се поделивме на три групи. Веруваме дека Италијанците лесно ќе се предадат откако ќе им подвикнеме малку посилно. Во исто време кон станицата се враќаше од отсуство еден италијански карабинер. Му викнавме „алт!“, тој ги крене да рацете и се предаде. Му соопштавме на Горче Свештарот за тој дека заробивме Италијанец, и тој нареди брз огин.

Свештарот на италијански ги повика карабинерите да се предадат, инаку ќе бидат запалени. Меѓутога Италијанците не ни се предадоа. Се засолнила во внатрешната тврдина, и оттаму почнала да исфрлат ракети во разни бои, со што давала сигнали за помош. Неколку минути потоа во Охрид изгасна електричното осветление.

Раководството реши да го испратиме фатениот карабинер како посредник, за да ги посоветува да се предадат. Пред тоа му ги собиуме кондуирите и му ја свлековме облеката. Го оставиле по долна облека за да не ни избега. Карабинерот се белеше низ нокта како подвижен чаршав. Се доближи до зградата и ги замоли сопародниците да му

отворат за да им ја пренесе нашата порака. Тие меѓуточ не му отворија.

Италијанецот се обиде да стапи во контакт со окупованите од другата страна. Таму го забележаа нашите другари, кои не знаеја дека е тој наш заробеник. Му скикаа да ги крене рапетите, а тој, се разбира, ги послуша. Ние некој од спротивната страна, помислиме дека е фатен уште еден карабинер. Но кога го видовме, сративме дека еме го фатиле опој што веќе беш заробен. Тој се повтори уште од две страни на зградата: едни го пуштаа, други го фаќаа. Кутриот ќе го испуштише здивот од постојано кревање на рапете и предавање.

Се уверивме дека не ќе можеме да ја изведеме акцијата како што сакаме и затоа се повлековме. Со нас го зедовме и Италијанецот. На едно место му соопштијме дека е слободен, но човекот никако не можеше да поверија, веројатно очекувајќи да го стреламе. Му повторивме неколкупати дека е слободен. Тогаш почна сите да не прегрнува. Потоа тргна. Одеше и се вртеше од време-навреме.

ЕДЕН НАШ УЛТИМАТУМ ВО ЉУБОЈНО

Кон крајот на јуни или во почетокот на јули 1943 година се вратив од една извршена курирска задача и го најдов одредот во шумата на преспанското село Брајчино. Пред тоа неколумини партизани од одредот здогледаа еден италијански воен шатор на еден врв на Баба. Го нападнаа, пленија еден Италијанец, додека другите се разбегаа. Исто-времено, друг италијански војник тераше маска со храна за граничните караули. Една наша патрола го зароби и него. Кога ги видове италијанските војници личеа на се само не на војници. Партизаните им ги одзеле новите униформи и чевлите и ги облекле во искинати облеки, им дале о pinци што не можеше да се задржат на нозе.

Коле Канински и Горче Свештарот напишале едно писмо до командантот на италијанскиот гарнизон во Љубојно, во кое им уочуваа дека тие ги чувал голите врвови на Баба планина додека цела Италија гори. Со писмото ултимативно бараа Италијанците да го напуштат Љубојно за 48 часа, зашто инаку ќе бидат истерани со оружје. Го задолжија единиот Италијанец да го предаде писмото.

Италијанците слегоа до Љубојно. Оној што беше задолжен да го предаде писмото се вртел долго време околу селото. Штом ќе погледнал во парталите не се осмеливал да влезе во селото и да му се појави пред очи на претпоставениот. Најпосле се решил и влегол. Командантот се исплашил од она што му се порачуваше во писмото и веднаш побарал итна поткрепа од Корча. Оттаму му испратија бројца војска. Италијанците се укопаа во Љубојно, а по два-три дена се повлекоа.

ДО КОЛОНАТА НА ГАЛИЧИЦА

Есента 1943 година Германците презедоа голема офанзива против слободната територија во Дебарца. Нивниот воен притисок од ден-наден стануваше потежок. Раководството на бригадата побара согласност од Главниот штаб да се напушти слободната територија и да се побара друга база.

Главниот штаб и другарите Светозар Вукмановиќ — Темпо и Добривоје Радосављевиќ — Орце се согласија со реалиниот предлог на раководството на бригадата. Тие решија борците да се префрлат на територијата на Егејска Македонија. Инаку куририте, за да го чујат и нашето мислене, дојдовме: Пеце Божиновски, Јордан Наумовски, Атанас Тасевски и јас.

Другарот Петар Брајовиќ — Гуро издаде голема топографска карта и почна да ни покажува со молив каде треба да поминеме. Должината на патот што ни претстоеше изнесуваше околу 20 км. Тога нас не нё исплаши, зашто веќе го познававме одлично целиот тој сектор. Го прашал Брајовиќ да ни каже каде треба да стигнеме бригадата, а ние потоа ќе му кажеме каде треба да помине за да дојде до целта. Маршрутата претставуваше воена тајна но ни ја кажаа. Ги дадовме своите забелешки.

(Продолжува)

ВАНЧА НЕЧЕВСКИ
— ЧУЧЕЛО —
ЗАПИСИ
НА ПАРТИЗАНСКИОТ КУРИР

(5)

Штабот реши бригадата да тргне по неколку минути. Потоа падна наредба и на бргу целата бригада беше готова за покрет. Отсутен беше баталјонот на Зуфер Мусиќ и Јанез, кој водеше борба со балистите во близината на село Мраморец.

Командантот на бригадата напиша наредба до баталјонот и ни ја даде мене и на Ко-мито, да ја однесеме до баталјонот. Во близината на борбената позиција слушнавме забрзана престелка. Се запативме кон нашата позиција. Таму не изненади балисти и отворија огин на нас. Се извлековме со голема мака. Нашиите се повлекле на друга позиција, а ние не знаевме.

Откако ги најдовме, им ја предадовме наредбата. Оттука тргнавме сите заедно и по извесно време слеговме во село Сливово. Меѓутога, бригадата не беше таму, заминала без нас. Зуфер не праша што да правиме. Ние му рековме дека ќе ја стигнеме бригадата, но само со забрзан марш. Тој се согласи.

Ја минавме бугарската граница кај село Куратица, го пресековме патот Ресен — Охрид и ја забележавме заштитницата на бригадата како се движи во колона по еден по угорницата на Галичица. Ги стигнавме другарите и им се приклучувме.

Маршот беше напорен, така што на Кајмакчалан стигнавме наполно преморени. Тука раководството даде одмор и секој се плесна каде што се најде. Само стражата остана на нозе. Додека едини борци се одмораа легнати, други го чистеа оружјето. Борецот Јосиф Неделковски-Ноне исто така го чистеше својот шмајзер. Но поради невнимателно ражување, при чистењето шмајзерот пукна. Еден куршум го рани лесно неговиот соседланец Васко, а другиот го рани тешко борецот Гого Пандовски од село Лавди — Ресенско, кој се одмораше во близината. Гога беше ногден в глава и набргу подлегна на раната.

Неделковски беше разоружан и затворен. Му беа врзани раните и потоа беше поставен пред бригадата построена во круг. Штабот се повлече да се советува. Грешката сама по себе беше тешка, а покрај тоа загинијот беше единец на стариот партизан Јане, кој исто така се наоѓаше во нашата бригада. Штабот потоа донесе решение што требаше да го соопшти другарката Вера Ацева. Таа засетана пред борбите и почна да зборува, подважувајќи дека несреќниот случај не ќе станеше, ако со оружјето се ражуваше повнимателно. Потоа додека во последно време зачестија примерите на несвесно ражување со оружје. Соопшти дека Штабот на бригадата е на мнение по секоја цена да стави крај на таквите работи во иднина. На крајот рече дека Штабот го осуди виновникот на смрт, за да не се повторат слични несреќи најама.

Борците на бригадата ги наведнаа главите. Иако пресудата беше во основа справедлива, сепак човечкото чувство кај сите се разбраниува. Јас беше повозбуден од другите, зашто го познавав Нонета. Тој беше татко на четири малолетни деца, глава на сиромашно семејство, инаку активен соработник во НОВ од почетокот на окупацијата. Во неговата кука се наоѓаа да илегални станови, каде што престојуваа партизани, партизански раководители и курири. Семејството го хранеше со компири, за да може да ги нахрани со леб партизаните. Јас исто така живеев некое време во неговата кука, заедно со Милан Илчов-Сашо и Ило Тодоровски-Фет, во текот на 1942 година.

Бо пролетта 1943 година Бугарите го по-викаа Нонета во трудова единица, сомневајќи се во него. Меѓутога, тој наместо таму, замина во партизани. Го знаевме како совесен и храбар партизан, целиот предаден на движењето. Мене, како и на другите другари,

ни беше жал за другарот Гога што загина поради несреќа, како и за татко му Јане... Но што ќе добиевме ако изгубевме уште еден другар?

Така размислувајќи решив да побарам збор. Ја иренав раката. Командантот не сакаше да ми даде збор, сметајќи ме за раководител, зашто носев командирски знак на раката, иако беш курир. Чекаше да се јави некој од борците. Добив збор.

Зборувал за покојниот Гога, но ја изнесов накратко биографијата на Ноне. Забележав дека раководството не им изрече никакви казни на борците на кои дотогаш се случуваше да пукне оружјето од невнимаше. Како да се чекаше да се убие човек, па дури тогаш со една смртна пресуда да се стави точка на таа појава. Изнесов мислење дека Ноне треба да се казни со каква и да е друга казна, ама не и со смрт. Бригадата ги повтори во кор моните зборови: „Со друга казна, не со смрт.“

Раководството ја одмени смртната казна. Но и новата казна не беше лесна. Дури, ни се чини, по многу нешто, беше потешка од смртната казна. Еве што стана: му ја симпнаа на Нонета петтокраката, му го одзедоа оружјето и му рекоа да оди каде што знае, само не со партизаните. Беше отстранет од леглот.

Потоа... Ноне стана сенка на нашата бригада. Иб следеше на определена оддалеченост. Штом ќе застаневме ние, застануваше и тој, не смалувајќи ја оддалеченоста. Штом ќе продолжевме, ќе продолжеше и тој. Борците му остававаа храна на патот. Ни беше мачно да го гледаме. Личеше на проколнато суштество, на дрво без корен, на река без извор, што ќе се исуши по време.

Борците на разни начини вршеа притисок врз штабот на бригадата, нашиот другар што ја направи грешката да биде вратен во единицата. Таков притисок, забележав, вршеа и баталјонските раководители. Чинево што можевме и ние, куририте на Главниот штаб. Потоа, во село Фуштани пристигна писмо од баталјонот на Коле Канински, кој исто така интервенираше во полза на Ноне.

На крајот Јосиф Неделковски — Ноне, кој неколку дена почувствува една од најтешките казни во партизанските единици, беше вратен во бригадата. Оружје не му беше дадено. Меѓутога, во текот на една борба против бугарските фашисти тој успеа да се снабди со бугарска пушка. Не се штедеше во борбите. Таков остана се до ослободувањето на земјата.

ШТАМА ВО САРАЌИНОВО

Во почетокот на февруари 1944 година Првата македонско-косовска и Втората македонска бригада се готвеа за покрет. Јас и Пецо Бижиновски добивме задача да заминеме за Битола. Откако се поздравивме со другарите, тргнавме надолу и се спуштијме во Карадова, а оттаму почнувме да се искачуваме по Кајмакчалан.

Се стемци. Бевме во близината на село Сараќиново и се здоговоривме тука да пре-ноќиме. Наближувајаме до селото пред да падне мрак. Сретнавме еден селанец и го замоливме да ни ја покаже куќата на најзаможниот селанец. Не сакавме да им тежиме на сиромашните семејства, а освен тоа имавме желба, по толку гладување, некаде да се нагостииме добро.

Човекот ни посочи со рака една куќа. Влеговме во селото но не сретнавме живи душа. Улиците беа пусти, прозорците и вратите беа затворени. Не ни беше јасно што значи тоа. Како чума да поминала низ селото.

Застанавме пред куќата, трошнавме. Но внатре никој не мрдна, не се чу никаков шум. Ние бевме уверени дека има луѓе. Викнавме да ни отворат. Кажавме дека не сме Германци, тука Македонци, македонски партизани. Пецо се поткачи на моите плеки — им трошна на прозорец. Пак никито. Тогаш ми викна да му дадам една бомба да ја фрли внат, бидејќи никој не живее во куќата.

(Продолжува)

ВАНГЕЛ НЕЧЕВСКИ
— ТУНЕЛОТ **ЗАПИСИ**
НА ПАРТИЗАНСКИОТ КУРИР

(6)

Штом го слушнаа зборот бомба, притаените селани спискаа и ни ја отворија вратата. Додека се расправавме со жените, зашто не ни ја отвори, ни пристапи отстрани до маќинот, правејќи се дека шишто не знае, иако и самиот беше засолнет во куќата и излезе од друга страна. Мурековме дека ќе преноќеваме. Тогаш тој почна да не убедува да преспиеме во една плевна надвор од селото, зашто Германците дашле неколкупати во нивното село. Ние му рековме дека ќе преспиеме кај него, а тој, ако сака, може да се засолни во плевната. Влеговме во куќата, се напечеравме и легнавме. Другиот ден изутрина ни дадоа храна и за по пат.

Кога стигнавме во село Нападија, бевме многу уморени. Влеговме денски и се сместивме во куќата на баба Менка. Во близината се наоѓаше една бугарска караула. Фашистите не забележаа и испратија по нас неколкумина војници, иако селото не беше на нивна територија. За опасноста не предупреди брат й на баба Менка. Истрчавме и влеговме во плевната. Ги затвршивме шмајзерите и чекавме да ја отворат вратата. Но, не се осмелија.

Вечерта продолживме кон Битолско Поле, по голем снег. Излеговме на патот Солун — Битола, меѓутоа не можевме да се движиме постојано по него. Одвреме-навреме застранивавме. Во селото Кајленик го побарајме Србинот со намера да го замолиме да не води до некаде кон селото Клабучиште. Тој ни се придржи и по извесно време се разделиме пријателски.

Натаму продолживме сами. Навлеговме во синjak густ како тесто. Одевме, одевме, се во круг. Но ние не знаевме дека кружиме. По извесно време пак се најдовме во село Кајленик и преноќевавме кај Србинот.

Следниот ден повторно тргнавме кон Клабучиште, пак во придржба на Србинот. Меѓутоа синjakот не се расчисти. По подолго пешачење излеговме на широк пат, а насекоро влеговме во едно село. Го прашавме во кое село стигнавме, но и тој, нашиот водич, кој одлично го познаваше теренот, не знаеше да ни каже. Всушност, како што видовме, сме стигнале пак во неговото родно село.

Ја подбродивме и таа пречка и најпосле стигнавме во Битола. Застанавме пред куќата на Јосиф Василевски — Терзија. Влезната врата на дворот беше затворена и заклучена. Пеце Божиновски се префрли преку ѕидот и ми ја отвори, а потоа објектот се качивме на горниот кат и легнавме да спијеме, без да им се јавиме да домаќините, што спија на долнниот кат. Во таа куќа престојувавме и порано. Откако ги завршивме поставените задачи во Битола, тргнавме назад кон Кајмакчалан со група нови борци за партизанските единици.

НЕДОРАЗБИРАЊЕ ВО ЗЛЕСТИ

Во текот на март 1944 година се наоѓав во село Нивици, Преспа. Во тоа време од Кајмакчалак пристигна една патрола во состав: Кемал Сејфулла, Атанас Забазновски — Рускиот, Атанас Тасевски — Комитот и Милан од Прилеп. Тие требаше да ме земат и мене. Откако добив одобрение од Киро Георгиевски — Дејан, им се приклучив, патролата имаше специјална задача: требаше да стигне во

село Лактиње, Дебарца, и да прифати двајца страци што требаше да се спуштат со пајдран. Задачата беше пренесена преку радиостаницата на Врховниот штаб на Југославија.

Патролата беше вооружена со еден пушкомитралез, три шмајзери и една пушка. Се движевме понастрана од езерскиот брег и ја префрлиме Галичица. Поминавме преку граница. Наближивме кон село Злести, но не влеговме денски во него, зашто не ја познававме најновата положба во Дебарца. Влеговме во една кашара. Седаните не забележиле и малку подоцна ни донесоа храна. Притоа не известија дека Германците оставиле по неколку пушки во секое село за борба против партизаните и дека селата формално го примиле оружјето.

Останавме во кошарата. Пред да заспијеме, го оставивме Милана да чува стража. Меѓутоа, што туку заспавме, Милан не разбуди и ни рече дека сме опкружени. Се обидовме да го најдеме оружјето во темница, но не можевме. Во меѓувреме, однадвор почнаа да го опстрелуваат. Тогаш запалиме кибрит, го најдовме оружјето, излеговме и зазедовме позиција. Пушките не запираа. Бевме уверени дека не нападнаа балисти. Но, во мракот почувствувајме дека во еден правец обратот не е затворен, има празнина, и се извлековме оттаму.

Одевме цела ноќ. На разденување стигнавме во село Црвена Вода. По нашето пристигнување не известија дека најлегуваат Германци и дека ранетиот партизан, што се нападнал во селото, се извлекол надвор од куќите. Меѓутоа, Германци не дојдоа во Црвена Вода. Ние се одморивме и продолживме кон Лактиње.

Таму ги најдовме двајцата што требале да ги прифатиме. Едниот беше радиотелеграфист, а вториот, човек во години, некој партизански функционер. Го вика Коста. Мене ми наредија да не се одделувам од Коста што и да се случи. Ми рекоа дека јас сум одговорен за него. Во селото се наоѓаше уште една партизанска група, случајно одделена од Првата македонско-косовска бригада. Ги побравме другарите и се изненадивме кога ги најдовме. Ни беа познати. Тоа беа Павле Брајовик, Јордан Наумовски — Калче Митар Радусиновски и уште неколкумина.

Идниот ден разбравме дека во кошарата не „нападнале“ истите селани, кои ни донесоа јадење. Нив ги собрал и ги организирал кметот на селото од страв од Германците и балистите, за да биде оправдан пред нив.

Нашата група на враќање броеше петнаесетмина партизани. Стигнавме на Кајмакчалан по патување што траеше шест ноќи. Ко-еста ни оддаде признание за одличното познавање на теренот. Тој ни кажа дека во Албанија секоја вечер им ги менувале водичите и им давале обични луѓе од менеста низ која минувале, и сепак неколкупати заскитале. Нашето враќање во бригадата предизвика голема радост поради тоа што со нас дојдоа партизаните чија судбина беше неизвесна.

Истовремено нашето ноктурниско престојување во Дебарца го поткриена моралот на народот во тој крај. Луѓето ја проширија веста дека бригадата се вратила. Тоа ги исплаши фашистите, како и нивните соработници.

Не поминаа два дена од нашето враќање, раководството на бригадата не повика: Кочо Бојчевски, Атанас Спасевски — Комитот, Трајан Гераваровски и мене, и не задолжи да заминеме во Преспа по една задача.

Штом наближивме до село Злести решивме да испитаме кој беше виновен за пукотницата околу кошарата. Влеговме во селото и забележивме една група луѓе. Прашавме еден селанец дали се наоѓа и кметот меѓу нив. Човекот одговори потврдно. Го прашавме за виновникот за пукотницата. Но тој не сакаше да каже. Комитот на оstar начин го принуди да каже, и тој тогаш го посочи кметот,

(Продолжува)

ВАНЧА НЕЧЕВСКИ
— ТУНЕДОТ —
ЗАПИСИ
НА ПАРТИЗАНСКИОТ КУРИР

(7)

Го забравме кметот со намера да го стреламе надвор од селото. Таму застапавме за да ја извршиме сопствената пресуда над злосторникот. Но тогаш Трајан рече дека не би требало да го стреламе, запшто на тој начин ќе ги предупредиме Бугарите за нашето присуство, а целта ни беше да преминеме преку граница без да не забележат. Се согласивме да го послушаме. Мефутоа, кметот, не мина лесно и без тоа.

ВО БУГАРСКИ ЛОГОР

Во мај 1944 година другарот Дејан ми соопти дека треба да прекинам со курирската работа. Бев задолжен да ги запознаам другарите Адо и Јосиф Стојановски со врските во Битола. Го напуштавме селото Герман. На излегување ни се приклучи и Јонче Терзиевски, кој требаше по задача да остане во село Канино. Границата ја минавме над село Драгаш.

Кога наближивме до Граешница, му реков на Јонче да не води, бидејќи беше од истото село. Јонче појде напред и тргна по една длабока бразда што не одведе — токму во средината на еден бугарски воен логор, што беше поставен во наше отсуство меѓу селото Граешница и патот Битола — Лерин.

Се изненадивме кога излеговме пред шатори. Фашистичкиот стражар не забележи и ни види да застанеме. Јонче го срти шмајзерот, но куршумот му остана во цевката, се замлави Тогаш јас ринав настрашна, и оттаму го испукав целиот рафал во стражарот, кој падна.

Се повлековме до едно засолнато место и се обидовме со прачка да го извадиме куршумот од цевката на шмајзерот. Во меѓувреме бугарските војници веќе пушкаа во сите правци, без да го напуштат логорот. Мислеа дека се нападнати. Ги побарајме другарите, ги немаше. Адо и Јосиф Стојановски се изгубија некаде.

Завртејме околу воениот логор. Јонче остана во Канино, а јас продолжи за Битола. Меѓу селата Буково и Крстор попаднаа во бугарска заседа, но и оттука скрекно се излеков.

Прво мислев да влезам во градот од јужната страна, но по престрелката кај бугарската заседа се спуштил во полето и на разденувач стигна до Гени Маале. Ја извадив партизанска капа, го одглобил кундакот на шмајзерот и ја зедов раницата под мишка. Така влегов во улициите на градот. Влегов во куќата на Јордан Тренев, без да ме забележи некој. Се поврзав со одговорните другари во градот, ја зедов поштата и тргнав кон Герман, водејќи нова група борци. И натаму останав на курирска должност.

„МЕЧКАТА“ КАЈ НИЖОПОЛЕ

Во текот на јуни 1944 година пак бев испратен за Битола, заедно со курирот Гого Талески.

Пристигнаавме во градот и се засолнивме во куќата на Иличка Лазаревска, а идната вечер во станот на Гого. Неговата кука се наоѓаше до самиот фашистички централен затвор во Битола. Дворот на Гого беше одделен од затворот само со еден висок ѕид.

Имавме желба да се видиме со политичките затвореници. Напишавме едно писмо до Зисо Костовски, кој беше осуден на доживотен затвор. Мајка му на Гого го зеде писмото и тргна да наполни вода од чешмата, до Крича Воденица, каде што и затворениците полнеа вода за пиене, придружувани од стражари. Таму таа му го предаде писмото на Зисо во кое им јавувавме на нашите затворени другари дека во толку и толку часот ќе се качиме на ѕидот за да се видиме со нив.

Во определеното време отидовме, како што им ветивме — се качивме на ѕидот. Сите политички затвореници беа на прозорците на централниот затвор, ни мавтаа со рацете. Ги видовме, и тие нас, и ни се исполни една желба.

Идниот ден примивме пошта и неколкумина доброволци за партизанските одреди, меѓу кои се наоѓаше и Таки Капсулот. Минувајќи меѓу селата Лавци и Брушник се искачивме на Баба планина. Наближивме кон Нижополе Неколкумина овчари од тоа село не опоменаа да внимаваме при минувањето кај Влашки Колиби на Муса, зашто тука за бележите контратешники.

Пределивме над Нижополе. Кога наближивме до колибите на Муса, пукна пушка кон нас, од непосредна близина, од неколку метра оддалеченост. Со секавична брзина ленгав и испукав рафал во тој правец. Чекав повторно да пукне, но ништо. Тогаш решив да се јавам на бугарски јазик, па ако се контратешники ќе се јават и дури тогаш ќе ги расчистиме сметките.

По неколку зборови ми се јави еден глас. Човекот призна дека тој стрелал. Го прашав ќој е. Ми одговори дека е овчар и се оправда зашто помислил оти минува мечката што му ги напаѓа овчите.

Јас потоа ги побарајме доброволците. Ги не маше, се разбегале. Почнав да викам за да им кажам дека нема опасност. Ги собрав со мака. Запициав од викање. Потоа продолживме кон Герман.

„ЗОШТО ТАКА, ВЕЌЕ ИМАМЕ СВОЈ СУД?“

Капитулацијата на фашистичка Бугарија ме затече во Битола. Со мене беше и Јордан Изумовски — Калчо. Примитивме една поголема група политички затвореници, и ги одделовме до село Јубчино, во Преспа, каде што ги оставивме. Оттаму тргнавме за Гопеш.

Во Подмочани забележивме голема група доброволци што дојдоа да се приклучат кон некоја партизанска единица. Меѓу нив беше и еден бугарски шпион. Беше вооружен со нова пушка, реденици, револвер. Му објаснив на Калчо дека споменатиот се вика Коле и дека пролетта 1943 година фашистичката полиција се обиде да го уфри во Битолскиот партизански одред. Тој човек што го гледавме пред нас, меѓу нашите, се поврза со одредот преку село Лавци. Во тоа време над селото се наоѓаа Кузман Јосифовски, Бено Руло и Пено Божиновски. Тие го примија во групата, што го чекаше дојдојето на Борче Мильовски. Но предавникот дезертира од стражарското место. Бугарската полиција му даде полициска униформа и тој почина да затвора луѓе по негови кажувања. Фашистите потоа ги засилија своите заседи околу Лавци. Истиот тој беше виновен и за смртта на Панде Кајзерот и за Тошо Даскалот, се разбира индиректно.

На Калчо му предложив да го стреламе. Тој се согласи. Го фативме и му ги врзавме рацете, а потоа почнавме да го сослушуваме. Го прашавме зошто дезертира од групата. Рече дека се деморализал, откако забележил дека партизаните носат искинати опинци, немаат облека и ново оружје. Му реков дека лаже — споменатите другари што ги видел без облеки во нова облека и одлично вооружени. Му поставивме и други прашања на кои одговараше контрадикторно или директно лажеше.

Потоа зедовме еден селанец, а на предавникот му рековме дека ќе го спроведеме до штабот на баталјонот за да му биде судено во село Маловишта. Штото се оддалечивме од селото, му сооптиштиме дека е осуден на смрт и му дадовме право да си го каже последниот збор. Почна да не моли. Го стрелавме. На селанецот му рековме да го закона.

За овој настан им раскажав на другарите од Главниот штаб во село Долно Лисиче, Вешешко. Се најнутија на мене:

„Што е ова што правите! Зар не знаете дека имаме веќе свој суд.“

Им реков дека првпат слушам за наш суд и им ветив дека нема да постанам слично во иднина.